

Известување за концентрација со која Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје, со седиште на Бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, 1000 Скопје, има намера да го преземе Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, со седиште на Бул. Св. Климент Охридски бр. 45/локал 8, 1000 Скопје (предмет бр. 08-92/2020)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 13.10.2020 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје, акционерско друштво со седиште на Бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, 1000 Скопје, има намера да го преземе Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, со седиште на Бул. Св. Климент Охридски бр. 45/локал 8, 1000 Скопје, преку присоединување.

Учесници во концентрацијата и нивните деловни анктивности:

Друштвото за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје, со седиште на Бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, 1000 Скопје, и предмет на работење: дејности на управување со фондови.

Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, со седиште на Бул. Св. Климент Охридски бр. 45/локал 8, 1000 Скопје, и предмет на работење: дејности на управување со фондови.

Релевантниот пазар на стоки и услуги на кој што оваа концентрација се однесува, според подносителот на известувањето е пазарот на дејности со управување со инвестициски фондови. Релевантниот географски пазар на кој што се однесува концентрацијата е пазарот на Република Северна Македонија.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од денот на објавување на ова известување.

15.10.2020 година
Скопје